

ВО МАКЕДОНСКАТА БЕ КРИМИНАЛНИТЕ ПРОС ПОЛИТИЧКИТЕ МАКРОА

Разговорот го водеше: **Силвана БЛАЖЕВА**



Петнаесет години оваа држава се соочува со иднина која ја дефинираат нестабилност и неизвесност, како резултат на субјективната поставеност на лабораториите на "големите сили". Која е главата на "октоподот" во Македонија?

БАБАНОВСКИ: Македонија е држава која не смееше да си ја дозволи небулозата со неа да владеат одредени центри на моќта и на мафијата. Ние како да сме пример на држава која врне од секојдневни скандали, афери, сомневања, обвинувања, инсинуации, политички пресметки и поттурнувања. Нашата кратка историја на независна држава се карактеризира и со избрани зла - без име, знаме, утврдени определени граници, територија врз која таа го владее својот суверенитет... На пример, дури ниту во статистиката националниот македонски идентитет не е автентично утврден според резултатите од пописите на населението, туку токму тоа што и е констатирано во прашањето, овој народ постојано ги очекува резултатите од белосветските лаборатории на творците на нашата нестабилност и неизвесност. Денес дефинитивно во Македонија мафијата владее со субјектите и со структурите на сите елементи на власта - од локалните до републичките институции. На компетентните служби сè уште не им е јасно каде се наоѓа главата на "октоподот" - дали во партиските структури или во оние институции кои треба да го пронајдат, да го фатат и да го ликвидираат тоа зло, кое ни ја подрива и жестоко ни ја урива државата. Како да се наоѓаме меѓу изборот на две понудени зла, па можеме да го избереме или помалото или поголемото, а традиционално по сите избори, дирижирани од надвор и од внатре, поголемото и помалото зло се обединуваат во коалиција против интересите на државата и на граѓаните. А професионалците добро знаат дека организираниот криминал и тероризмот се сијамски близнаци...

ЗБЕДНОСНА ГОЛГОТА ТИТУТКИ ГИ МЕНУВАА

Иван Бабановски (1941) завршува средно економско училиште во Куманово, во 1960/61 г. се запишува на Правниот факултет во Скопје и дипломира во 1965. Во 1964 година се вработува во СДБ при ССВР- Белград, на работно место оперативен работник по блокадно-превентивен систем, странци и СД возила. По отслужувањето на воениот рок се враќа во РСВР на СРМ и од 1966 година е во Скопје. Во СДБ извршува повеќе оперативни и раководни функции сè до 1978 година, кога е избран за виш предавач на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", а воедно е и советник на републичкиот секретар за внатрешни работи на Македонија. Држи предавања и на Вишата школа за внатрешни работи во Земун и во Загреб, како и во Центарот за образование на стручни кадри при ССВР на СФРЈ, во Институтот за безбедност "13 Мај" во Белград, на Високата воена академија во Белград, во Разузнавачкиот школски центар ВП 5000 во Панчево... Стручно се усовршува во областа на безбедноста, криминалистиката, оперативната техника, криптозаштитата, военото програмирање, а е еден од малкумината со завршена обука за ликвидирање на уфрлена диверзантско-терористичка група и оспособен за извршување задачи во воено-окупациски услови. Учествува на бројни научни собири од областа на безбедноста, а неговите трудови се претставени во повеќе публикации, зборници, годишници, стручни списанија, дневен печат. Автор е на книгите: "Југославија како објект на специјална војна", "Светол младински долг-младината во ОСЗ" (објавени и на албански јазик), "Петта колона", "CIA-covert action", "ОНА-терористичка паравојска во Македонија". Во печат е книгата "Албанската мафија против Македонија", а ги подготвува "Француски пајак во балканска мрежа", "Евротерористички циркус на Балканот", како и "Прирачник за шпиони-почетен курс за македонски политичари", "КГБ - мит или стварност"...

Балканот, Европа и светот напаѓани од тероризмот, а коментирани од професорот Иван Бабановски изгледаат вака...



Посочувате дека во Македонија беспрекорно функционира организираното подземје, кое е цврсто поврзано со државните и со политичките моќници. Кои се столбовите на криминалното македонско секојдневие?

БАБАНОВСКИ: Беше потребно долго време, па некои државни фактори, секогаш во опозициона состојба, никогаш кога се на власт, да признаат дека Македонија има организирано подземје - мафија со мафијашка структура, "војници" и "босови", но и со силни врски со центрите на државната и на политичката моќ. Сите досегашни власти, во континуитет, имаа потпора во четирите столба на формалната и неформалната моќ. Првиот столб беше политичко-економската олигархија на македонските арамиски-капиталисти, речиси 2 процента од населението кое поседува 80-85 отсто национален капитал. Тој е стекнат на криминално-злосторничко-измамнички начин, со помош на странските тајни служби и лоби групи, кои ги помагаа транзиционите процеси во поранешните "недемократски општества".

Вториот столб е репресивниот апарат, пред сè, полицијата и тајните служби, кои го заштитувале системот од внатрешни непријатели, односно од ограбените работници вработени во четириесеттина најголеми "загубари", индустриски гиганти кои всушност ја претставуваа локомотивата на стопанството на Македонија. Новите македонски качаки ги обезвреднија до 1 долар - каква што цена за нив побара експремиерот и првиот тајкун во Македонија, Љубчо Георгиевски... Овој столб создаде повеќе илјади партиски војници, со особено висок процент на криминализација на безбедносно-разузнавачкиот и контраразузнавачкиот апарат. Државата Македонија и нејзините граѓани од сите етнички заедници беа ограбени и турнати во најцрна бедотија токму од оние кои беа платени да ги заштитат од криминалците. Третиот столб е организираниот криминал, односно подземјето кое е поддржувано и поттикнувано од одделни високи функционери на владејачките национални партии, но и од оние посланиците во опозицијата, кога се вршел најнеморален пазар со државните и со националните интереси и вредности, при што е формирана новата "класа" која верно им служи на олигарсите и на партиските лидери. Криминалните проститутки ги менуваа политичките макрота до оној момент додека криминалците-пудли не израснаа во питбули, па се дрзнаа да го убијат и претседателот на државата само за најшироко да ги отворат државните граници за циркулирање на сите видови организиран криминал, практикуван од светските водечки мафии, меѓу кои кон врвот се пробива албанската.

Четвртиот столб врз кој се темели организираниот криминал во РМ е во државните медиуми и пропагандните институции, кои низ "патриотски содржини" ги поврзале политиката и мафијата, полицијата, судството и царината со мафијата преку партиско лидерска, а не национална лојалност.



Вака кажано произлегува дека криминалната структура не познава ниту национална ниту верска припадност. Нема граници на територии, односно има само простор за сите нив за сите црни бизниси. Од аспект на човек кој ја познава безбедноста, остручен за оваа област, како би ја дефинирале балканската обединетост во ова зло?

БАБАНОВСКИ: На Балканот се наоѓаме, не по наша желба, како на светски крстопат. Последниве децении овој простор минува низ застрашувачки збиднувања поради погрешното мешање на митологијата и политиката. Еклатантен пример е апликацијата за членство во ЕУ. На народот му се фрла пепел в очи дека "главните" се трудат РМ да влезе во ЕУ, а оние од политичката агенура се однесуваат како веќе да сме една од федералните членки на "Соединетите Албански Држави".

Може ли налбатин да потковува автомобил, камион или трактор? Сигурно, не! Така е и со раководењето на државата, сосема идентично е и со раководење на специјалните безбедносни служби, па и полицијата. А, кога одделни "партиски војници", кои ниту војска служеле, ќе се "упикаат" во вителот на политиката, во однос на власта го доживуваат сè она што и жедниот човек кој во пустина пие солена вода. Што повеќе ја пие, сè е пожеден. Сметам дека народните мудреци биле во право кога велеле дека државата е толку голема и толку силна колку што има достоинство во државниот естаблишмент. За жал, во оваа држава, од осамостојувањето до денес, немаме државник. Имаме само бедни квазиполитичари. Еден добар дел од нив не можат да одлучуваат бидејќи се согласиле да ја играат ролјата



Само 5 минути по атентатот врз Глигоров на мојот домашен телефон се јавил вршителот на должноста амбасадор на САД во РМ, Виктор Комрас. Се интересирал за средба со мене во врска со настанот... Не бев изненаден.

Да не бев во УДБА, поради јазикот и срцето, сигурно би имал најобемно досие во политичката полиција. Кога студентите, како Верушевски и Силјановски, сакаат да дојдат до некоја значајна информација, веднаш го "вработуваат" мојот телефон...

на политичка агентура. Вториот дел се заложници, кои многу пати не се согласуваат со тоа што треба да го извршат, но мораат бидејќи се инструменти на т.н. меѓународна заедница... А, штом станеш инструмент, зависиш од мајсторот. Или ќе те "свири" или ќе те "тамбура"... Ние имаме прекрасни инструменти во безбедносните структури на државата, а страшно лоши мајстори кои не знаат да ракуваат со така префинета "технологија". Имаме врвна технологија која стои неупотребена, затоа што повеќето политичари, на привремена работа во безбедноста, се "дудуци"...



Сè почесто во затворени кругови се слуша терминот "полициско-разузнавачка мафија", која е директно под ингеренции на "рамковната" власт во државава. Школски примери за нашите разузнавачи кои остануваат во функција на...

БАБАНОВСКИ: По создавањето на мултиетничките структури на власта, откако беа усогласени на меѓународно ниво, статистичките податоци од пописот на населението во Македонија, со бакшишот од мониторинзите, почна конституирање

македонски политичари "циркузанти", во Македонија испорачала финансиски средства за изградба на 50 џамии. Тие почнаа да никнуваат и таму каде што не им е местото... Денес, во некои од нив се вселиле Муџахедини, а утре ќе имаме нови "Кондовски калифати"...

Во историјата, голем број наши политичари ќе се срамат од фактите кои ќе бидат објавени, за тоа дека имале бизнис односи и врски (не ги спомнувам оние од геј-асортиманот), со Дилавер Бојку, Ѓанфранко, Гури, Трактористот, Циганот, Стевче и Винко и ним слични "фелер" партиски бизнис профили, потоа со Даут Кадриовски, Бајруш, Тотовски, Далаверски... Не сакам да спомнам имиња на уште некои познати судии, адвокати, лекари, професори и слично.



Во светот секоја сериозна држава има своја мафија која си ја контролира. Само во Македонија мафијата има своја држава која таа си ја контролира. Погрешна дефиниција или...



и на една организирана криминална заедница во самите "келии" на полициско-разузнавачките субјекти. Тоа е т.н. автономна "полициско-разузнавачка" мафија, која ги поврзала криминалните организации и специјалните единици со "зоономенклатура", чија задача би била дестабилизација на државата и подготовки на политичко-државен пресврт. Примерот на дејствувањето на албанската мафија на Балканот, а и кај нас, во форма на "разузнавачка мафија", според методите и по угледот на руската КГБ од почетокот на деведесеттите години, го отвори прашањето за новиот мафијашки "менаџмент", како и за новата управувачка структура. Клановите на мафијата, поддржани од челниците на еднонационалните партии и нивните политички "семејства", денес се зајакнати со бизнисот на "полициско-разузнавачката мафија", која ја градела пирамидата на моќта и финансиската империја, не само на албанските фисови и нарко босови, туку и на неколкуте истакнати полит-личности од влашко-македонскиот корпус.

Доаѓаат тешки времиња во кои и "лудостите" ќе мораат да имаат мерка. Така, и ЦИА, и БНД, и МИ-6 и Мосад, а не само ДБК, ќе мораат да реагираат на информации дека разузнавачката служба на Иранската Исламска Република, преку двајца

БАБАНОВСКИ: Сметам дека во Македонија се случуваат трагични настани, кои можат да се споредат со оние од "црниот Свети Јован". Моќните полициско-разузнавачки организации на нашите простори го организираат "санитарниот кордон" против продирањето на исламскиот фундаментализам во Европа. Носители на власта во овој "санитарен кордон" ќе бидат припадниците на албанските мафијашки фисови и барјактари создадени во "црните кабинети" на големите тајни служби, а за да ги легализираат, односно воведат во рамка, ни го избришаа името, ни ги оспорија државните и националните симболи - знамето, грбот, химната, јазикот... Ни ја одзедоа територијата... Нашите полит-измеќари во големиот албански нарко-картел учествуваат во разнебитувањето на македонскиот елемент од економски, социјален, политички, културен до оној христијански... Да го појаснам поимот "санитарен кордон": за да ги заштитат сопствените профит интереси, остварувани со безобсирна експлоатација на арапско-муслиманската нафта, моќните сојузници ја креираа и ја создадоа првата муслиманска држава во Европа, именувана како БиХ, а со цел преку "зелената трансверзала" да ја поврзат со радикалниот исламски свет. Се создава територија на организирана



криминализирана држава од типот на Колумбија. Наскоро ќе почне акција за враќање на "рефугисти" и "азиланти" од Германија, но и Бугарија...



Враќајќи се назад во времето и во просторот, до 2001 година бевме горди што се спасивме од разнебитувањето на државното и на националното, човечкото и материјалното. Што беше 2001 година? Дали доколку имавме вистински служби за безбедност немаше да ни се случи тоа што ни се случи?

БАБАНОВСКИ: Иднината на овие простори воопшто не е розова. Таа ќе биде потресна не само поради загрозеноста од меѓународните терористички организации и групи, туку и поради претстојните внатрешни судири меѓу оние на најниското социјално ниво и инструментите на организираната, криминализирана и оттуѓена држава. Теророт, субверзијата и деструкцијата ќе станат секојдневие. Распродажбата на националното достоинство и богатство ќе заврши со продажбата на ЕСМ и водните ресурси. Народот ќе мора да стане против оттуѓената власт, не за да го брани само тутунот, пиперот и грозјето, туку да го одбрани и своето елементарно човечко достоинство... Безумието на носителите на политичката власт ќе мора веднаш да престане и да се избрише еден неморален знак на равенство меѓу бранителите и терористите, па нека се тие и од ДУИ. Криминогената власт ќе биде урната како што ќе бидат урнати сите паметници кои го слават злочињето. Патот на оваа владејачка коалиција Македонија ја води од небиднина кон никаде. На тоа умоболните, кариеристите, криминално ис-

На 22 август 1968 година на Страцин, каде беа југословенските единици, апсев седуммина студенти од ДДР. Бидејќи во Куманово се адаптираше затворот, ги затворивме во шатор... На прашање зошто тука ги задржуваме им одговоривме дека немаме затвор. Германците се изнасмеаја, па побараа јадење. Додека во раните утрински часови со преведувачот чекавме "скара" дојде проф. Драгослав Марковиќ, кој бил репресиран по РИБ, мој личен пријател, и ми рече: "Птичке, тука си! Тебе те барам. Сега кога ќе дојдат моите браќа Руси, ќе те обесам на прва бандера. Но, бидејќи си ми пријател, ќе ти дадам шанса сам да си ја избереш". Му се заблагодарив со зборовите: "Драгане, среќна е оваа земја што има ваква старост како тебе и младост како мене. Ти ги чекаш браќата Руси, кои никогаш нема да дојдат за да ме обесиш. А, јас во овие услови навистина можам многу да ти напакостам и ете не го користам тоа. Седни да се напиеме". Марковиќ се расплака.

кривоколчените карактери немаат право и затоа мандатот кој сами си го приграбија, народот ќе им го одземе на следните избори. Македонија има право да се определи меѓу злото и доброто.

Шака светски гангстери-криминалци се заборавиле, па место Господ за свој "врховен" го избрале профитот. Можеби токму затоа во втората половина на март, покрај Авганистан и Ирак, ќе бидат запалени Сирија и Иран... а, потоа? Потоа, најголемата светска сила ќе го има палестинското сценарио и на сопствената територија. Ќе се обединат црните и белите муслимани...

Луѓето "од сенка", преку тајните шпионски служби, често пати ги користат верските чувства за политички цели, кои секогаш, во секое нормално општество биле неприфатливи. Затоа кога говориме за 11 септември 2001 година мислиме на злоупотреба на една вера за остварување злосторнички, криминални и политички цели. Најголемо зло е што се помешани поимите и сè е ставено во функција на исламот. Мора да се прави разлика меѓу радикалниот ислам и верското исламско учење, кое како такво делува позитивно, и е далеку од терористичките активности. Сметам дека тоа треба да им биде уште појасно на сите оние луѓе учени во активностите на ИВЗ на Македонија. Местото на радикалните исларисти никакво не им е на нивниот Теолошки факултет во Кондово, а уште помалку во Исламската верска заедница на градот Скопје...

На 26 јануари 1976 година во Софија бев уапсен со еден новинар и една девојка. При сослушувањето, еден полковник на ДС ме праша: "За какво ја сакате Пиринска Македонија?", а јас му одговорив: "Не ви ја сакаме! Таа е наша". Тој: "А, за какво скандиравте чрвени-дрвени? Затоа што сме чрвен народ со дрвени глави?" Одговорив: "Јас не го реков тоа, туку вие!"



 Професоре Бабановски, конкретно каде беа нашите државни структури во нашата 2001 година, односно каде се и сега?

БАБАНОВСКИ: Ве молам, за кои структури ме прашувате? Зарем за оние разнебитени служби во кои дојдоа партиски послушници и инструментите ги дадоа на штимување кај квази-мајстори... Полициските структури речиси не функционираат поради бизнис интересите на одделни врвни луѓе во МВР. Агенцијата за разузнавање по нејзиното формирање му

беше дадена на управување на еден партиски дилетант. ДБК функционираше како институција во која пред ручек управува еден, а по ручек другиот го растура она што претходниот го создаде. Сите оперативни акции беа пред јавноста, а поединци бараа хонорарна работа во мокните и богати странски служби. За ваква ли безбедност ме прашувате? Агентите на МИ-6, БНД, ЦИА преку мрежата на нашите тајни служби иницираат и формираат политички партии.

Целиот професионален кадар формално се наоѓа на списоците како технолошки вишок. Доста Димовска, како залутан висок кадар, директор на Агенција за разузнавање, го прогласи за технолошки вишок човек со над 25 години стаж на оперативни функции во спротивставување на агресивното шпионско дејствување од Албанија и од Косово. За вакви ли кадри ме прашувате? Ве молам, овде недостасува елементарно национално чувство за чест и достоинство.

На душа на ваквите припадници на специјалните служби им го ставам атентатот врз претседателот Глигоров и неразјаснетата погибија на претседателот Трајковски. Ќе илустрирам еден пример. На 1 ноември 1991 година на Глигоров му го предадов изготвениот Проект за формирање Македонска разузнавачка служба. Самиот го фалеше пред повеќе негови соработници. Меѓутоа, не реагираше соодветно. Можеби ќе го

Колегите од СДБ го подготвуваа мојот пријател Касиус Клеј од Куманово, во вилата во која подоцна живееше премиерот Љубчо Георгиевски, за испраќање во задгранична мисија. Во подготовките многу често му го спомнувале патриотизмот. Клеј ми се јави и побара со обични зборови да му објаснам што е тоа патриотизам. По професија беше касап, но како врвен "комарџија" ги "преслушуваше" генералите од соседните земји. Се помислив како да му ја кажам "дефиницијата" кога тој ми предложи сам да објасни како ја сфатил: "К'д ме пратисте прв пат преку границу без пасош, к'д се враќав, на туј линију коју ја гу замишљаше како границу, клекна и зема у руке од две стране земљу. Помириша ги и овај наша ми миришеше поубаво!"

"Клеј, ете тој ти е патриотизам".

На сите генерации мои студенти им ја кажував оваа многу едноставна и убава дефиниција за патриотизам. Би сакал да ја научат и запомнат нашите политичари!

попречеше криминалниот акт донесен во ООН за името и злосторот кој беше извршен врз него... Можеби многу нешта во Македонија ќе се движеа понормално и во поинаква насока. Можеби и тој имал свои видувања. Агенцијата за разузнавање беше основана речиси 3 години подоцна, а на нејзино чело дојде циркузант, потоа се редеа жонглери, клоунови, дресери, рекетари и слични.



Македонија беше нападната. Каква ѝ е иднината долгорочно гледано?

БАБАНОВСКИ: И најсмелите аналитичари од областа на тајните служби и проценка на безбедносните состојби не би смееле да направат подолгорочна прогноза за она што ги чека нашата држава и нејзините граѓани. Состојбите се такви какви што се. Крајно загрижувачки, без елементи кои укажуваат дека се прават политички напори истите да се променат кон подобро. Логиката на властодршците се движи во правец на онаа позната рибарска дека во матното најдобро се лови. Само што денес многу нешта се измешани, па веќе не држи мудроста дека големите риби ги јадат малите. Денес сè повеќе се практикува мудроста дека брзите риби ги јадат бавните.